



На површина од околу 8.000 метри квадратни, на 15 штанда се точеше пиво од шест реномирани пиварници, а гурманите на 10 други штанда можеа да вкусат македонска скара. Покрај тоа, претставници на четири други странски пиварници го испитуваат теренот за учество следната година.

Пишува: Ирена КОЧОСКА

ЛАДНО ПИВО, ВКУСНА СКАРА, ВЕСЕЛА ЖУРКА ДО УТРО

По петти пат Интернационалниот фестивал на пивото и скарата "Пиво фест" се одржа на 8.000 метри квадратни, на плоштадот "Методија Андонов-Ченто", во градот под Марковите кули, Прилеп. Оваа година како организатори се јавија Хари Ѓорѓиоски - менаџер, Дејан Момироски - уметнички директор и Љупчо Дурдубаков - претседател.

Посетителите уживаа во пивото и во скарата, а за музиката и за забавата за сите присутни на овој Фестивал се погрижија повеќе од 20 естрадни уметници од Македонија и од странство: Дани, Јован Јованов, Маријан Стојаноски, Ноне Неделковска, Елена Велеска, Ирена Спасовска, Едис, КУД "Јане Сандански" од Мелбурн - Австралија и многу други.

На Фестивалот беа присутни шест пиварници - "Прилепска", "Скопска", "Каменица", "Лашко", "Баварија", "Свислион", а претставници за проба на теренот имаше од "Корона", "Казберг" и албанското пиво "Тирана". Покрај секоја пиварница имаше скарации, така што посетителите уживаа и во храната. За разлика од минатите години кога имаше и по некој проблем, годинава сè беше одлично организирано.

За безбедноста, покрај МВР-Прилеп, се погрижи и Агенцијата за обезбедување "SWAT", со присуство на повеќе од дваесеттина свои вработени. Објектите беа обезбедувани 24 часа, а на малолетните лица не им беше дозволено



НАСТАПОТ НА ДАНИ



консумирање алкохол.

Градот блескаше во своето најдобро светло. Во ноќните кафулиња имаше жива музика до раните утрински часови и сите прекрасно се забавуваа, пиеја пиво и јадеа скара. На Фестивалот имаше посетители од секаде (околу 300.000), кои беа изненадени од организираноста и од посетеноста на овој "Пиво фест", кој е единствен од овој тип на Балканот. Се испиле околу 250 тони пиво и се изеле 70 тони скара. За наредната година се најавени некои промени - следниот "Пиво фест" ќе се одржи од 19 до 22 јуни 2008 година, а другото се чува како изненадување.